

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **133/2017**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Петкоска** Адреса на е-пошта: **l.petkoska@katastar.gov.mk** Телефон/Факс: **3204-842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на договорот за јавна набавка:

Комуникациски услуги – изнајмување на ВПН линии

Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Телекомуникациски услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

Групна набавка: **Не**

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација која е составен дел од тендерската документација**

Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

Дали предметот на набавката е делив: **Не**

Рамковна спогодба: **Не**

Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

Вид на постапка: **Отворена постапка**

Меѓународна објава: **Да**

Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **27.12.2017**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-34029/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **3**

Највисока добиена понуда: **8.589.463,80**

Најниска добиена понуда: **6.999.600,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за телекомуникациски услуги ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДОО увоз-извоз Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **бул.Војводина бр.4**

Град или населено место: **Скопје**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **7.000.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **8.260.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **11.01.2018**

ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ